

ВИЛА ТУЛА – НЕИ ПОРИ



Неи Пори е место кое сеуште претставува нај урбанизирано, а со тоа и најсредено летувалиште во областа Пиериа Листата на негови карактеристики ги започнува долгата и широка песочна плажа, зелените појаси и паркови, широките градски улици, како и големиот број на ресторани и кафетерии со прекрасен поглед кон синото море. Како дополнителни содржини за забава и рекреација, во местото се наоѓа и Луна парк, картинг патека, спортски центар и водени спортови. Близината на Платамона и на Лептокарија, се само дополнителен мотив за секој негов потенцијален гостин. Позитивните мислења на нашите туристи, оваа дестинација со години ја вбројуваат меѓу најбараните.

ВИЛА ТУЛА – НЕИ ПОРИ

GPS Kordinati: **39.97393, 22.65581**

Вила ТУЛА се наоѓа во новиот дел во Неи Пори, на околу 200 метри од плажа. Располага со 7 соби од кои студија 1/2, студија 1/3, студија 1/4 и дуплекс 1/3+1/2. Сите студија и апартмани се опремени со кујна, тоалет, ТВ и wi-fi. Користење на клима уредот е со доплата 5 евра на ден за студио и 8 евра на ден за дуплекс. Туристичката такса се плаќа во вилата – 2 евра од ноќ за студио.

За резервација до 31.12.2024 – 15% на термините во мај, јуни и септември
За резервација до 31.01.2025 – 10% на термините со мај, јуни и септември
Уплата 50% веднаш и 50% - 14 дена пред поаѓање

Цени за наем на студио

термин	ноќи	1/2 приземје бр.4	1/2+1 приземје бр.1	1/3 спрат бр.5	1/4 приземје бр.2 бр.3 1/4 спрат бр.8	1/4 спрат бр.6	1/3+1/2 дуплекс бр.7
25.05.2025	7	80 промо	100 промо	100 промо	110 промо	120 промо	150 промо
01.06.2025	7	125	145	160	170	180	199
08.06.2025	7	190	210	240	260	270	300
15.06.2025	7	260	280	310	330	340	410
22.06.2025	7	300	320	350	370	380	450
29.06.2025	7	320	340	380	390	400	490
06.07.2025	7	350	370	410	420	430	560
13.07.2025	7	370	390	430	440	450	560
20.07.2025	7	370	390	430	440	450	560

27.07.2025	7	390	410	450	460	470	580
03.08.2025	7	390	410	450	460	470	580
10.08.2025	7	370	390	430	440	450	560
17.08.2025	7	360	380	420	420	440	550
24.08.2025	7	330	350	370	380	400	500
31.08.2025	7	290	310	360	370	380	450
07.09.2025	7	200	220	270	280	280	350
14.09.2025	7	150	170	190	200	200	300
21.09.2025	7	100	120	140	150	160	200

Цените во табелата се дадени за наем на студио / апартамент за 7 ноќи.

ОПИС

1/2 СТУДИО БР.1 - Се наоѓа на приземје, има заграден дел од дворот кој се користи како тераса и е од десната страна при влез на вилата. Во влезот на студиото се наоѓа помала кујна со решо и мал фрижидер, има сопствено мало WC, од кујната се влегува во собата каде има два поединечни кревети и има врата за на терасата.

1/4 СТУДИО БР.2 - Се наоѓа на приземје, има заграден дел од дворот кој се користи како тераса и е од левата страна при влез во самата вила. Кујната е одделена од собата со врата и е опремена со решо и мал фрижидер. Студиото располага со два дупли кревети. Од собата се излегува на терасата. Има сопствено WC.

1/4 СТУДИО БР.3 - Се наоѓа на приземје, има заграден дел од дворот кој се користи како тераса и е од левата страна при влез во самата вила. Кујната е одделена од собата со врата и е опремена со решо и мал фрижидер. Студиото располага со еден дупли и два единечни кревети. Од собата се излегува на терасата. Има сопствено WC.

1/2 СТУДИО БР.4 - Се наоѓа на приземје, има дел од дворот кој се користи како тераса. Во влезот на студиото се наоѓа помала кујна со решо и мал фрижидер, има сопствено мало WC, од кујната се влегува во собата каде има два поединечни кревети и има врата за на терасата која гледа во соседната куќа (сид).

1/3 СТУДИО БР.5 - Се наоѓа на првиот кат во вилата, има сопствена тераса и WC. Студиото располага со 3 единечни кревети и во истата просторија се наоѓа и кујната опремена со решо и голем фрижидер.

1/4 СТУДИО БР.6 - Се наоѓа на првиот кат во вилата, има сопствена тераса и WC. Студиото располага со еден дупли и два единечни кревети и во истата просторија се наоѓа и кујната опремена со решо и голем фрижидер.

1/5 ДУПЛЕКС БР.7 - Се наоѓа на првиот кат од вилата има долга тераса на која се излегува од двете спални и од кујната. Кујната се наоѓа во ходникот на дуплексот помеѓу двете спални соби и е опремена со решо и голем фрижидер. Дуплексот има сопствено WC. Во едната спална има 1 дупли и 1 единечен кревет, а во другата спална соба има 2 единечни кревети и ТВ. Во дуплексот има 2 клими по една во секоја спална соба.

1/4 СТУДИО БР.8 - Се наоѓа на првиот кат во вилата, има сопствена тераса која гледа во соседната куќа (сид), WC. Располага со 3 единечни кревети и во истата просторија се наоѓа и кујната опремена со решо и голем фрижидер.

Услови под кои важи аранжманот

Цените во табелите се објавени во евра, плаќањето на аранжманот е исклучиво во денари, по курс 1 евро = 62 денари.

- За уплата на два последователни термини (еден по друг), одобруваме 7% попуст на вториот термин попустите не се комбинираат.
- Доплата на туристичка такса - 2 на студио од ноќ (се плаќа во објектот)

- **Користењето на клима-уред - 5 евра на ден во студио.**
- **Користењето на клима-уред - 8 евра на ден за двете клими во дуплекс.**
- **WI-FI интернет - БЕСПЛАТНО (за јачина на сигнал не гарантираме).**

Агенцијата организира превоз со придружник-пратител на групата, до место кое е најпогодно за застанување и паркирање на автобусот а цената за истиот изнесува:

- За возрасни 2,780 мкд. (45евра)
- За деца до 12 години 2,170 мкд. (35 евра)
- Деца до 2 години бесплатно, без седиште

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ:

- Термините во табелите се денови на започнување и на завршување на аранжманот.
- **Апартманите не поседуваат крпи. За брзината на интернетот не гарантира агенцијата**
- **Гостите се сместуваат во исчистена соба, во текот на сместувањето сами се грижат за хигиената**
- За сигурна резервација се подразбира исклучиво уплата на 30% аконтација во моментот на потпишување на Договор за патување, и целосна уплата најдоцна 7 дена пред започнување на аранжманот.
- Преземањето на собите започнува најрано во **14 часот** по локално време првиот ден, а напуштањето на истите е **ЗАДОЛЖИТЕЛНО** најдоцна до 9 часот по локално време последниот ден од аранжманот.
- За хигиената во собите во текот на престојот се грижат самите клиенти.
- Во собите е дозволено сместување на лица согласно со бројот на легла, т.е. исклучиво на лицата кои се наведени во ваучерот издаден од агенцијата. Во случај на сместување на повеќе лица од дозволеното, агенцијата или локалниот партнер на истата го задржуваат правото да не ги примат лицата кои не се наведени во ваучерот или за истите да побараат соодветен финансиски надомест.
- Единствено е дозволено сместување на едно дете до 5,99 години над бројот на кревети во секое студио или апартман
- Доколку гостите не го почитуваат куќниот ред истите може да бидат избркани од страна на сопственикот на вилата и за тоа не добиваат обештетување од агенцијата.
- Сликите кои се објавени на нашата веб-страница <https://supertravel.com.mk/index.aspx> се само дел од севкупната понуда-содржина и истите служат за да се добие генерален впечаток за објектот, агенцијата не може и нема да гарантира сместување во прецизно одредена соба од објавените. Нашата веб-страница <https://supertravel.com.mk/index.aspx> е од информативен карактер, за сите детали и специфичности, задолжително информирајте се кај нашите вработени
- Сопствениците на објектите го задржуваат правото при евентуално направена-причинета штета да извршат наплата за истата од клиентите кои се сместени во моментот.
- .
- Цените објавени во табелите се конечни, без скриени трошоци.
- .
- Агенцијата го задржува правото да објави дел од слободните (непродадени) капацитети на Last Minute понуда, претходно направените и потврдени резервации нема да подлежат на какви било промени во цената.
- Пред тргнување, Ве молиме да ја проверите важноста на своите патни исправи и задолжително да обезбедите патничко-здравствено осигурување, недостаток на истите не е одговорност на вработените во самата агенција.